



**ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ**  
**Health Certificate**  
**Świadectwo zdrowia**

За производи од млеко добиени од млеко од крави, овци, кози и биволи за човечка исхрана од трети земји и делови од трети земји наведени во Прилог VI, Дел 7 колона В од Правилникот \* или еквивалентната колона В, Прилог 1 од Регулацивата (ЕУ) Бр 605/2010 наменети за увоз во Република Македонија  
For dairy products derived from milk of cows, ewes, goats and buffaloes for human consumption from third countries or parts thereof authorized in column B Part 7 Annex VI of Book of rules\* and /or equivalent column B, Annex 1 to Regulation(EU) No 605/2010 intended for importation in to the Republic of Macedonia  
Dla produktów mlecznych uzyskanych z mleka krów, owiec, kóz i bawołów przeznaczonych do spożycia przez ludzi z państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz zgodnie z kolumną B część 7 załącznika VI Księgi przepisów\* i/lub równoważną kolumną B, załącznika 1 do rozporządzenia (UE) No 605/2010, przeznaczonych do przywozu do Republiki Macedonii

Земја/Country/Паństwo		Ветеринарно Здравствен Сертификат за Република Македонија /Veterinary Certificate to Republic of Macedonia /Świadectwo weterynaryjne do Republiki Macedonii						
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment Część I: Dane przesyłki	I.1. Испраќач /Consignor /Nadawca  Име /Name /Nazwa  Адреса /Address /Adres  Тел. /Tel. /Tel.		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number /Numer referencyjny świadectwa		I.2.a			
	I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority /Kompetentna władza centralna		I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority /Kompetentna władza lokalna					
	I.5. Примач /Consignee /Odbiorca  Име /Name /Nazwa Адреса /Address /Adres  Поштенски број /Postal code /Kod pocztowy Тел. /Tel. /Tel.		I.6.					
	I.7. Земја на потекло /Country of origin /Kraj pochodzenia	ИСО код /ISO code /Kod ISO	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin /Region pochodzenia	Код /Code /Kod	I.9. Земја на дестинација /Country of destination /Kraj przeznaczenia	ИСО код /ISO code /Kod ISO	I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination /Region przeznaczenia	Код /Code /Kod
	I.11. Место на потекло /Place of origin /Miejsce pochodzenia  Име /Name /Nazwa  Адреса /Address /Adres		Број на одобрение /Approval number /Numer zatwierdzenia		I.12.			
	I.13. Место на натовар /Place of loading /Miejsce załadunku		I.14. Дата на поаѓање /Date of departure /Data wyjazdu					
	I.15. Средства за транспорт /Means of transport /Środki transportu Авион /Aeroplane <input type="checkbox"/> Брод /Ship <input type="checkbox"/> Железнички вагон /Railway wagon <input type="checkbox"/> /Samolot <input type="checkbox"/> /Statek <input type="checkbox"/> /Wagon kolejowy <input type="checkbox"/> Средство за патен сообраќај /Road vehicle <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> /Samochód <input type="checkbox"/> /Друго <input type="checkbox"/> /Inne <input type="checkbox"/> Идентификација /Identification /Oznakowanie Документ на кој се повикува /Documentary references /Dokumenty towarzyszące		I.16. Влезен ВИМ на ГП во РМ /Entry BIP in RM /Punkt kontroli granicznej na granicy Republiki Macedonii					
	I.18. Опис на стоката /Description of commodity /Opis towaru		I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code) /Kod towaru (kod HS)					
	I.21. Температура на производот <sup>(4)</sup> /Temperature of the product <sup>(4)</sup> /Temperatura produktu		Собна <input type="checkbox"/> /Ambient /Otoczenia	Разладено <input type="checkbox"/> /Chilled /Schłodzony	Смрзнато <input type="checkbox"/> /Frozen /Zamrożony	I.20. Количество /Quantity /Wielkość przesyłki		
	I.23. Идентификација на контејнерот/Број на плomba /Identification of container/Seal number /Numer plombu/kontenera		I.24. Вид на пакување /Type of packaging /Rodzaj opakowań					
I.25. Пратките се наменети за: /Commodities certified for:		Исхрана на луѓе <input type="checkbox"/> /Human consumption						

/Товар сертифициран за:		/Спожита преку луѓи	
I.26.		I.27.3а увоз или влез во РМ /For import or admission into RM /Привоз или дозволување на терен Републики Македонија	
I.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities /Oznakowanie towaru			
Видови (Научно име) /Species (Scientific name) /Gatunek (nazwa naukowa)	Преработувачки објект /Manufacturing plant /Zakład produkcyjny	Број на пакувања /Number of packages /Liczba opakowań	Нето тежина /Net weight /Waga netto
			Сериски број /Batch number /Numer partii

Земја/Country/Пајство		Модел млеко-НТВ/ Model milk-НТВ/ Model mleko - НТВ производи од добиени од млеко од крави, овци, кози и биволи за човечка исхрана од трети земји и делови од трети земји наведени во колона В /dairy products derived from milk of cows, ewes, goats and buffaloes for human consumption from third countries or parts thereof authorized in column В /Produkty mleczne uzyskane z mleka krów, owiec, kóz i bawołów, przeznaczone do spożycia przez ludzi, z państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz zgodnie z kolumną В	
Дел II: Сертификација Part II: Certification Część II: Zaświadczenie	II.	Информации за здравствената состојба /Health information /Informacje zdrowotne	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference /Numer referencyjny świadectwa
	II.1	<p><b>Потврда за здравствена состојба на животните</b> / Animal health attestation /Poświadczenie zdrowia zwierząt</p> <p>Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, изјавувам дека сум запознат со релевантните услови пропишани во соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните прописи Директивата 2002/99/ЕЗ и Регулацијата (ЕЗ) Бр853/2004 и потврдувам дека млечните производи наведени предходно се добиени со преработка на сирово млеко добиено од животни:</p> <p>/I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions in national veterinary legislation or Directive 2002/99/EC and of Regulation (EC) No 853/2004 and hereby certify that the dairy product described above:</p> <p>/ Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, oświadczam, że znam odpowiednie przepisy krajowych wymagań weterynaryjnych lub dyrektywy 2002/99/WE i rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i niniejszym zaświadczam, że produkt mleczny opisany powyżej:</p> <p>a) се добиени од животни: /has been obtained from animals: /został pozyskany od zwierząt:</p> <p>(i) кои се под контрола на надлежната ветеринарна служба, /under the control of the official veterinary service, / będących pod kontrolą urzędowych służb weterynaryjnych,</p> <p>(ii) кои биле во земја или дел од неа слободен од Лигавка и шап и Чума кај говеда најмалку во последните 12 месеци пред издавањето на овој сертификат и каде не е извршена вакцинација против болеста Лигавка и шап во овој период, /which were in a country or part thereof that has been free of foot-and-mouth disease and of rinderpest for a period at least 12 months prior to the date of this certificate, and where vaccination against foot-and-mouth disease has not been carried during that period, /znajdujących się w państwie lub jego części wolnych od pryszczycy i księgosuszu w okresie przynajmniej 12 miesięcy przed datą wystawienia niniejszego świadectwa oraz, w których nie przeprowadzono w tym okresie szczepienia przeciwko pryszczycy,</p> <p>(iii) припаѓаат на одгледувалишта кои не се под забрана заради Лигавка и шап или Чума кај говеда, и /belonging to holdings which were not under restrictions due to foot-and-mouth disease or rinderpest, and /należących do gospodarstw, które nie podlegały ograniczeniom wynikającym z występowania pryszczycy lub księgosuszu, oraz</p> <p>(iv) се субјект на редовна ветеринарна инспекциска контрола со која се утврдува исполнетоста на условите за здравствена заштита на животните наведени во Законот за ветеринарно здравство (Службен весник на Република Македонија Бр. 113/2007) односно еквивалентното Поглавје I од Глава IX од Анекс III од Регулацијата 853/2004/ЕЕЗ и во Директивата 2002/99/ЕЗ; /subject to regular veterinary inspections to ensure that they satisfy the animal health conditions laid down in Law on veterinary health (Official journal of Republic of Macedonia No. 113/2007) and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III of Regulation 853/2004/EEC and in Directive 2002/99/EC; /będących przedmiotem regularnych inspekcji weterynaryjnych w celu zapewnienia spełnienia przez te zwierzęta warunków dotyczących zdrowia zwierząt ustanowionych w ustawie o zdrowiu weterynaryjnym (Dziennik Urzędowy Republiki Macedonii No. 113/2007) i/lub równoważnym rozdziale I sekcji IX załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i w dyrektywie 2002/99/WE.</p> <p>b) Биле подложени или биле добиени од сирово млеко кое било подложено на пастеризационен третман кој вклучува единичен температурен третман со ефект на загревање еднаков на тој постигнат со пастеризациониот процес најмалку на 72°C во времетраење од 15 секунди и каде што е применливо, доволно да осигура негативна реакција на тестот на алкална фосфатаза изведен веднаш после процесот на загревање. /has undergone or been produced from raw milk which has been submitted to a pasteurization treatment involving a single heat treatment with a heating effect at least equivalent to that achieved by a pasteurization process at 72 °C for a t least 15 seconds and where applicable, sufficient to insure negative reaction to a alkaline phosphatase test applied immediately after the heat treatment. /został poddany lub został wyprodukowany z mleka surowego, które zostało poddane pasteryzacji obejmującej jedną obróbkę cieplną wywołującą efekt cieplny co najmniej równoważny z efektem uzyskiwanym w procesie pasteryzacji w temperaturze co najmniej 72°C przez co najmniej 15 sekund i, w stosownych przypadkach, wystarczający do zapewnienia wyniku negatywnego w badaniu na obecność fosfatazy alkalicznej stosowanym bezpośrednio po obróbce cieplnej.</p>	II.b.
	II.2	<p><b>Здравствена потврда</b> /Public Health attestation /Poświadczenie zdrowia publicznego</p> <p>Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, изјавувам дека сум запознат со релевантните услови пропишани во соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентните Регулациите (ЕЗ) Бр178/2002, (ЕЗ) Бр 852/2004, (ЕЗ) Бр 853/2004 и (ЕЗ) Бр 854/2004 и потврдувам дека производот од млеко наведен предходно е добиен во согласност со тие услови, односно дека:</p> <p>/I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions in national veterinary legislation or Regulation (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 and hereby certify that the dairy products described above was produced in accordance with those provisions, in particular that:</p> <p>/Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, oświadczam, że znam odpowiednie przepisy krajowych wymagań weterynaryjnych lub rozporządzeń (WE) nr 178/2002, (WE) nr 852/2004, (WE) 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 i niniejszym zaświadczam, że produkty mleczne opisane powyżej zostały wyprodukowane zgodnie z tymi przepisami, a w szczególności, że:</p> <p>a) се произведени од сирово млеко: /was manufactured from raw milk: /zostały wyprodukowane z mleka surowego:</p>	

- (i) доаѓа од одгледувалишта регистрирани во согласност со Закон за ветеринарно јавно здравство(Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр 852/2004 и контролирани во согласност со Закон за ветеринарно јавно здравство(Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентниот Анекс IV од Регулација (ЕЗ) Бр 854/2004;  
/which comes from holdings registered in accordance with the Law on veterinary public health(Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004 and checked in accordance with the Law on veterinary public health(Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Annex IV to Regulation (EC) No 854/2004;  
/ktoe pochodzi z gospodarstw zarejestrowanych zgodnie w ustawie o weterynaryjnym zdrowiu publicznym (Dziennik Urzędowy Republiki Macedonii Nr 114/2007) i/lub równoważnym rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 i kontrolowanych zgodnie z rozporządzeniem weterynaryjnego zdrowia publicznego (Dziennik Urzędowy Republiki Macedonii Nr 114/2007) i/lub równoważnym, załącznikiem IV do rozporządzenia 854/2004;
- (ii) е добиено, собрано, изладени, складирано и транспортирано согласно со хигиенски услови наведени во Законот за ветеринарно јавно здравство(Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентното Поглавје I од Глава IX од Анекс III од Регулацијата(ЕЗ) Бр.853/2004/  
/ which was produced, collected, cooled, stored and transported in accordance with the hygiene conditions laid down in Law on veterinary public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;  
/ktoe zostało pozyskane, odebrane, schłodzone, przechowywane i przewiezione zgodnie z warunkami higieny ustanowionymi w ustawie o weterynaryjnym zdrowiu publicznym (Dziennik Urzędowy Republiki Macedonii Nr 114/2007) i/lub równoważnym rozdziale I sekcji IX załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;
- (iii) ги исполнува критериумите за број на микроорганизми и соматски клетки наведени во Законот за ветеринарно јавно здравство(Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентното Поглавје I од Глава IX од Анекс III од Регулацијата(ЕЗ) Бр. 853/2004;  
/which meets the plate and somatic cell count criteria laid down in Law on veterinary public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III of Regulation (EC) No 853/2004;  
/ktoe spełnia wymogi w zakresie liczby bakterii i komórek somatycznych ustanowione w ustawie o weterynaryjnym zdrowiu publicznym (Dziennik Urzędowy Republiki Macedonii Nr 114/2007) i/lub równoważnym rozdziale I sekcji IX załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;
- (iv) исполнети се гаранциите за статусот на резидуи на суровото млеко согласно мониторинг плановите за детекција на резидуи или субстанции во согласност со соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните прописи Директивата 96/23/ЕЗ, и посебно член 29 од истата,  
/which complies with the guarantees on the residues status of raw milk provided by the monitoring plans for detection of residues or substances submitted in accordance with national veterinary legislation or Council Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled,  
/ktoe spełnia gwarancje dotyczące pozostałości w mleku surowym na podstawie planów monitoringu wykrywania pozostałości przedstawionych zgodnie z krajowymi przepisami weterynaryjnymi lub z Dyrektywą Rady 96/23 / WE, w szczególności jej art.29;
- (v) согласно тестирањата за резидуи на антибактериски лекови, спроведени од бизнис операторот со храна, во согласност со условите од Прилог III, Секција IX, Глава I, Дел III, точка 4 од Регулацијата (ЕЗ) 853/2004, не ги надминува максималните граници на резидуи од антибактериски ветеринарно медицински производи утврдени во Прилогот на Регулацијата (ЕУ) Бр 37/2010,  
/which pursuant to testing for residues of antibacterial drugs carried out by the food business operator in accordance with the requirements of Annex III, Section IX, Chapter I, Part III, point 4 of Regulation (EC) No 853/2004, it complies with the maximum residue limits for residues of antibacterial veterinary medicinal products laid down in the Annex to Regulation (EU) No 37/2010,  
/ ktoe na podstawie testów na obecność pozostałości leków przeciwbakteryjnych prowadzonych przez podmiot działający na rynku spożywczym, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku III sekcja IX rozdział I część III pkt 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, jest zgodne z maksymalnymi limitami przeciwbakteryjnych pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych określonymi w załączniku do rozporządzenia (EU) Nr 37/2010,
- (vi) произведено е под услови кои гарантираат усогласеност со максималните нивоа на резидуи на пестициди утврдени во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007), односно еквивалентните Регулација (ЕЗ) Бр 396/2005, и максималните нивоа на контаминанти утврдени со Регулацијата (ЕЗ) Бр 1881/2006.  
/which has been produced under conditions guaranteeing compliance with the maximum residue levels for pesticides laid down in Regulation (EC) No 396/2005, and maximum levels for contaminants laid down in Regulation (EC) No 1881/2006.  
/ktoe zostało wyprodukowane w warunkach gwarantujących przestrzeganie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005, oraz maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006.
- b) доаѓаат од објекти кои имаат имплементирано програма базирана на (HACCP) принципите во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр. 852/2004;  
/it comes from establishment implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Law on veterinary public health(Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004;  
/pochodzą z zakładu, w którym wdrożony jest program oparty na zasadach HACCP zgodnie z ustawą o weterynaryjnym zdrowiu publicznym (Dziennik Urzędowy Republiki Macedonii Nr. 114/2007) i/lub równoważnym rozporządzeniem (WE) nr 852/2004;
- c) Биле добиени, складирани, завиткани, запакувани и транспортирани согласно со релевантните хигиенски услови пропишани со Закон за ветеринарно јавно здравство(Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентните Анекс II од Регулацијата(ЕЗ) Бр.852/2004 и Поглавје II од Глава IX од Анекс III од Регулацијата(ЕЗ) Бр.853/2004,  
/it has been processed, stored, wrapped, packaged and transported in accordance with relevant hygienic conditions laid down in the Law on veterinary public health(Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Annex II of Regulation (EC) No 852/2004 and Chapter II of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004,  
/został przetworzony, przechowywany, zawinięty, opakowany i przewieziony zgodnie z właściwymi warunkami higieny ustanowionymi w ustawie o weterynaryjnym zdrowiu publicznym (Dziennik Urzędowy Republiki Macedonii Nr 114/2007) i/lub równoważnym załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i rozdziałem II sekcji IX załącznika III do rozporządzenia 853/2004,
- d) ги исполнуваат важечките критериуми пропишани во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентното Поглавје II од Глава IX од Анекс III од Регулацијата(ЕЗ) Бр.853/2004 и важечките микробиолошки критериуми пропишани во Законот за ветеринарно јавно здравство(Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр.2073/2005 или микробиолошки критериуми за прехранбените производи, и  
/it meets the relevant criteria laid down in Law on veterinary public health and/or equivalent Chapter II of Section IX of Annex III of Regulation (EC) No 853/2004 and the relevant criteria laid down in Law on veterinary public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulation (EC) No 2073/2005 or microbiological criteria for foodstuffs, and  
/spełnia normy zdrowotne ustanowione w ustawie o weterynaryjnym zdrowiu publicznym i/lub równoważnym rozdziale II sekcji IX załącznika III do rozporządzenia (WE) 853/2004 oraz właściwe kryteria mikrobiologiczne ustanowione w ustawie o weterynaryjnym zdrowiu publicznym (Dziennik Urzędowy Republiki Macedonii Nr 114/2007) i/lub równoważnym rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, i
- e) Гаранциите кои ги покриваат живите животни и нивните производи добиени по плановите за резидуи извршени во согласност со соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните прописи од Директивата 96/23/ЕЗ, и одредениот член 29 од истата се исполнети,  
/the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with the national legislation from the field of veterinary health and/or equivalent Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled  
/spełnione są gwarancje dotyczące zwierząt żywych i produktów z nich uzyskanych, zawarte w planach dotyczących pozostałości, przedstawionych zgodnie z zgodnie z krajowym prawodawstwem dotyczącym zdrowia weterynaryjnego i/lub równoważną dyrektywą 96/23/WE, w szczególności jej art. 29

Notes:  
/Забелешка:  
/Uwagi

Овој сертификат е наменет за млечни производи за човечка исхрана од трети земји и делови од трети земји наведени во Прилог VI, Дел 7 колона В од Правилникот \* или еквивалентната колона В, Прилог 1 од Регулацијата (ЕУ) Бр 605/2010 наменети за увоз во Република Македонија

This certificate is intended for dairy products for human consumption from third countries or parts thereof authorized in column B Annex I of Book of rules\* and /or equivalent B, Annex I to Regulation(EU) No 605/2010 intended for importation in to the Republic of Macedonia

/Niniejsze świadectwo przeznaczone jest dla produktów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, pochodzących z państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz zgodnie kolumną B załącznika I Księgi przepisów\* i/lub równoważną kolumną B załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 605/2010, przeznaczonych do przywozu do Republiki Macedonii.

Дел I  
/Part I:  
/Część I

- Поле I.7 :

Одреди го името и ИСО кодот на земјата или делот од неа наведена во соодветните национални прописи од областа на ветеринарното

<p>/Box references I.7: /Pole I.7:</p> <p>- Pole I.11 : /Box references I.11: /Pole I.11: - Pole I.15 : /Box references I.15: /Pole I.15:</p> <p>- Pole I.19 : /Box references I.19: /Pole I.19:</p> <p>- Pole I.20 : /Box references I.20: /Pole I.20: - Pole I.23 : /Box references I.23: /Pole I.23: - Pole I.28 : /Box references I.28: /Pole I.28:</p> <p><b>Дел II</b> <b>/Part II:</b> <b>/Część II:</b></p>	<p>здравство односно еквивалентниот Анекс 1 од Регулацијата 605/2010/E3 . /Provide name and ISO code of the country or part thereof appearing in the appropriate national legislation form the field of veterinary health or the equivalent in Annex I to Regulation (EU) No 605/2010. Wpisać nazwę i kod ISO państwa lub jego części w sposób określony w krajowym prawodawstwie dotyczącym zdrowia weterynaryjnego i/lub równoważnym załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 605/2010. Име, адреса и одобрен број на објектот на испорака. /Name, address and approval number of the establishment of dispatch. /Nazwa, adres i numer identyfikacyjny zakładu wysyłki.</p> <p>Број на регистрација на патничко транспортно средство, контејнер, железнички вагон, бројот на лет на леталото или име на бродот треба да бидат достапни. Во случај на транспорт со контејнери или кутии, вкупниот број, нивната регистрација и сериски број на плomba, доколку ги имаат, треба да бидат наведени во поле I.23. Во случај на истовар или претовар испраќачот мора да го информира влезното гранично инспекциско место во Република Македонија. /Registration number (rail-wagon or container and road vehicle), flight number ( aircraft) or name ( ship ) is to be provided. In case of transport in containers or boxes, the total number of containers, their registration numbers and where there is a serial number of the seal it must be indicated in box I.23. In case of unloading and reloading, the consignor must inform the border inspection post of introduction into the Republic of Macedonia. /Numer rejestracyjny (wagony kolejowe lub kontener i pojazdy drogowe), numer lotu (samolot) albo nazwa (statek). W przypadku transportu w kontenerach lub skrzyniach ich łączną liczbę, numery rejestracyjne oraz numery seryjne plomb, jeśli występują, należy podać w polu I.23. W przypadku rozładunku i ponownego załadunku, wysyłający zgłasza ten fakt w punkcie kontroli granicznej w momencie przekroczenia granicy Republiki Macedonii. Користи го соодветниот хармонизиран систем (HS) на кодови на Светската Царинска Организација: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 17.02; 21.05; 22.02; 35.01; 35.02 или 35.04. /Use the appropriate Harmonized System (HS) code of the World Customs Organization: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 17.02; 21.05; 22.02; 35.01; 35.02 or 35.04. /Użyć właściwego kodu zharmonizowanego Systemu (HS) Światowej Organizacji Celnej: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 17.02; 21.05; 22.02; 35.01; 35.02 albo 35.04. Назначи ја вкупната бруто тежина и вкупната нето тежина. /Indicate total gross weight and total net weight. /Podać całkowitą masę brutto oraz całkowitą masę netto.</p> <p>Во случај на транспорт со контејнери или кутии, вкупниот број, нивната регистрација и број на плomba, доколку ги имаат, треба да бидат наведени. In case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, ( if applicable), should be indicated. W przypadku transportu w kontenerach lub skrzyniach podać numer kontenera i numer plomby (jeżeli ma to zastosowanie). Преработувачки капацитет: Прикажува одобрен број на преработувачкиот објект(тите), собирниот центар или центарот за стандардизација одобрен за извоз во Република Македонија. /Manufacturing plant: Introduce the approval number of the production holding(s), collection centre or standardization centre approved for exportation to the Republic of Macedonia. /Zakład produkcyjny: Wskazać numer identyfikacyjny gospodarstwa produkującego (gospodarstw produkcyjnych), punkt odbioru lub punkt normalizacji zatwierdzonego do wywozu do Republiki Macedonii.</p>
<p>-</p>	<p>Бојата на потписот треба да биде различна од бојата во која е испечатен образецот. Истите правила се применуваат и за печат освен за сув и воден печат. /The color of the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to stamps other than those embossed or watermark. /Kolor podpisu musi różnić się od koloru druku. Ta sama zasada dotyczy pieczętek innych niż wytłoczone albo znaków wodnych.</p> <p>Официјален ветеринар /Official veterinarian /Urzędowy lekarz weterynarii</p> <p>Име( со големи букви) /Name( in capital letters) /Imię i nazwisko (drukowanymi literami)</p> <p>Датум /Date /Data</p> <p>Квалификација и звање/ Qualifications and title /Kwalifikacje i tytuł</p> <p>(Потпис) /(Signature) /(Podpis)</p> <p>печат / stamp /pieczęć</p>

\* Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (Службен весник на Република Македонија 53/2010, со последна измена)  
/ \*Book of rules on the method and the procedure for import and transit, list of third countries from which the import and transit are permitted, the format and the content of the veterinary-health certificate or other documentation accompanying the consignment with live animals, aquaculture and products of animal origin, as well as the method and the procedure for carrying out controls and checks during import and transit of consignment with live animals, aquaculture and products of animal origin (Official journal of Republic of Macedonia No. 53/2010 as last amended)  
/ \*Księga przepisów dotycząca sposobu i procedur importowych i tranzytu, list krajów trzecich, z których import i tranzyt jest dozwolony, formy i treści weterynaryjnego świadectwa zdrowia lub innych dokumentów towarzyszących przesyłce zwierząt żywych, akwakultury i produktów pochodzenia zwierzęcego, jak również sposobu i procedur przeprowadzania kontroli i sprawdzenie w czasie importu i tranzytu przesyłki zwierząt żywych, akwakultury i produktów pochodzenia zwierzęcego (Urzędowy dziennik Republiki Macedonii Nr 53/2010 z ostatnimi zmianami).